



Проектот е имплементиран од:



**Проект „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20”**

**ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ФОРУМ  
„Интеграциите во Европската унија и реформскиот процес на преговарачкото поглавје 20: Претпријатија и индустриска политика”**

**ДНЕВЕН РЕД**

Датум: 18-19 април 2019

Локација: Хотел Арка, ул. Битпазарска 90/2, Скопје ([www.hotelarka.mk](http://www.hotelarka.mk))

**Прв ден, 18 април 2019 (четврток) 09:30 – 15:00**

09:30	Пристигнување и пријавување	
10:00	Отворање на форумот и поздравно обраќање Презентација на проектот и постигнати резултати	ПСМ Фондација
10:15	Обраќања „Значењето за ЕУ интегративниот процес и предизвиците за реформата во поглавје 20 – Претпријатија и индустриска политика“	Делегација на Европската унија (Mr. Freek Janmaat) Претставник на Европска комисија (DG GROW) Министерство за економија
10:45	<b>Панел дискусија (1)</b> „Унапредување на политиките и програмите на поглавје 20: искуства, предизвици и препораки“	Платформа поглавје 20 Учесници од странство релевантни за Поглавје 20 (стопански комори, мрежи и слично)
11:45	Кафе пауза	
12:00	<b>Панел дискусија (2)</b> „Вклучување на граѓанскиот сектор во реформскиот процес на поглавје 20: практики и препораки“	Платформа поглавје 20 Поглавје 20 граѓански организации од странство (од земји во различен стадиум за ЕУ интеграција)
13:00	<b>Панел дискусија (3)</b> „Преговарачко поглавје 20: предизвици и препораки од деловниот сектор“	Компании од земјата и странство (или нивни претставници - странски комори и слично)
14:00	Затворање на првиот ден – генерални согледувања и рефлексии	ПСМ Фондација
14:15	Ручек и вмрежување	



**Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20**

Проектот е финансиран од Европската унија

ПСМ Фондација  
02 3108 891

[www.yes-network.org](http://www.yes-network.org)  
[contact@yes.org.mk](mailto:contact@yes.org.mk)



Проектот е имплементиран од:



## Втор ден, 19 април 2019 (петок) 10:30 – 15:30

10:30	Пристигнување и пријавување	
11:00	Презентација на ресурсниот центар на платформата поглавје 20	ПСМ Фондација
11:30	Презентација на добри практики од областите на поглавје 20: принципи, инструменти и секторски политики	Организации од земјата и странство
13:00	Кафе пауза	
13:15	Б2Б средби за вмрежување	
14:15	<b>Панел дискусија (4)</b> „Регионална соработка за преговарачко поглавје 20: можности и придобивки“	Платформа поглавје 20, странски организации од поглавје 20
15:00	Заклучоци и затворање на форумот	ПСМ Фондација
15:15	Ручек	



Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поголавје 20

Проектот е финансиран од Европската унија

ПСМ Фондација  
02 3108 891

[www.yes-network.org](http://www.yes-network.org)  
[contact@yes.org.mk](mailto:contact@yes.org.mk)